



## СВЕТИ ЛУКА МАКЕДОНЕЦ....

- Истражувањата покажале дека, Св. Лука не е роден во Антиохија, роден е во Македонија (иако тогаш во Антиохија претежно биле Македонци).
- Според теоријата, Св.Лука е Македонецот кој го вика Св. Павле да дојде во Македонија.
- Св.Лука го пречекал Св.Павле во Троада (Малоазиски град недалеку од Македонија),и заедно одат во Македонија.

Доказ - Биографијата на Св. Лука, преземена од светски познатата- Општа ЦД Американска енциклопедија Encarta (цит. дело, наслов: Luke, saint).

Во биографијата на Св.Лука во оваа Енциклопедија стои и дека Св.Лука живеел во I век по Христа.

Во Новиот Завет тој е придружник на Св.Павле и паган, зашто Св.Павле го одделува Лука од еврејските соработници.

Употребата на прво лице множина во Делата апостолски (16:10-17) може да ни покаже, и ако авторот на Делата апостолски бил, човекот од Македонија' (Дела апостолски, 16:9), Лука очигледно му се придружил на Павле.

## СВЕТИ ЛУКА - ЧОВЕКОТ ОД МАКЕДОНИЈА

Подецидна потврда за оваа теорија и во познатото Американско издание "Библски земји" (Biblelands) под надзор на д-р Клинт Арнолд од Теолошкиот Талбот Семинар.

Овде, е истата претпоставка дека Св.Лука е Македонец од Македонија. Во врска со ова стои:

"Додека престојувал во Троада, Павле имал визија на човек од Македонија, кој го

повикал да појде во Македонија.

Некои претпоставуваат дека човекот од Македонија бил лично Лука".

Македонското потекло на Св.Лука го потенцира и македонскиот црковен историчар и теолог проф. д-р Ратомир Грозданоски, кој смета дека само доколку Св. Лука бил Македонец од Филипи, можел толку добро да ја познава топонимијата на овој град.

За македонското етничко потекло на Св. Лука има уште еден интересен податок. Знаеме дека Св. Лука ги напишал своите библиски дела ("Евангелие по Лука" и "Дела апостолски") на јазикот коине.

Внимателните проучувачи и аналитичари на најстарите преписи на неговите дела дошле до едно зачудувачко откритие.

Откриле дека Св. Лука во "Дела апостолски" употребил еден античко-македонски збор, кој го нема во ниту еден друг текст откриен на територијата на етничка Грција. Истиот збор пак го имало на бројни натписи ширум Македонија. Овој збор бил откриен и на древниот споменик Вардарова Porta во Солун.

Во споменатото издание "Библиски земји" стои:

"Лука, во своите објаснувања за престојот на Апостол Павле во Солун, употребува еден збор за „градските старешини“ што не се среќава во ниту еден друг текст од грчката литература. Истиот овој збор е пронајден на еден натпис на „Вардаровата Porta“, како и на бројни други натписи низ цела Македонија.

Овој податок дава поткрепа во прилог на историската автентичност на објаснувањата на Св.Лука".

- Кој е античкомакедонски збор,што го употребил Св. Лука, а кој го нема во ниту еден литературен антички грчки текст?

- Тоа е зборот - политарси (политархос), чија етимологија е -градски старешини.

Терминот Св. Лука го употребил во "Дела апостолски" (17,6).

- Кои биле политарсите?

- Тоа биле луѓе на локални (градски) управници.

Токму затоа овој термин е пронајден исклучително на натписи на територијата на Македонија и токму затоа истиот го нема во ниту еден старогрчки текст!

Д-р Проева пишува дека засега најстарото спомнување на овој термин датира уште од III век п.н.е. за време на македонскиот владетел Касандар.

Конкретно натписот од III век п.н.е се наоѓа на територијата од Илирија, која во тоа време била македонска колонија.

Терминот е пронајден и во една македонска колонија во Тракија

и по окупацијата на Македонија, Римјаните ја задржале оваа институција во македонските градови, па од тоа време, во Македонија, има зачувано повеќе од 50 натписи со терминот политарси .

На територијата на Грција, пак, не е откриен ниту еден текст со овој древно-македонски термин.

Ова е силна индиција за неговото македонско етничко потекло,

Името Св.Лука, произлезено од коине терминот лукс (светлина),што воедно одговара и на денешниот македонски збор луч т.е. лач (зрак од светлина).

-Фактот што и делови од своето Евангелие Св.Лука ги напишал токму во Македонија, во градот Филипи (подетално кај д-р Ѓорѓи Поп-Атанасов -"Библијата за Македонија и Македонците", цит. дело, стр.115).

-Евангелистот Лука среде Македонците пишува делови од Евангелието.

Св. Лука на територијата на Грција во Теба, е измачуван и обесен од страна на Грците.